

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија со седиште на Мессер-Плац 1, 65812 Бад Соден ам Таунус, Германија, преку полномошник Владо Илиевски, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 23.06.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија со седиште на Мессер-Плац 1, 65812 Бад Соден ам Таунус, Германија, ќе стекне индиректно, преку своето поврзано претпријатие, Мессер Техногас с.р.о. со седиште на Зелени прух 1560/99 Браник, 140 00, Прага, Чешка Република контрола над Аир Ликуиде ЦЗ, с.р.о. со седиште на Прага 5, Јиноницка 804/80, пош.бр. 15000, Чешка Република и преку своето поврзано претпријатие Мессер Татрагас, друштво, д.о.о, со седиште на Халупкова 9, Братислава, 819 44, Словачка Република контрола над АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка, со седиште на Пиештанска 8188/3, 917 01 Трнава, Словачка Република, по пат на купување на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 31.03.2020 година, а дополнето на 14.04.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија со седиште на Мессер-Плац 1, 65812 Бад Соден ам Таунус, Германија, со која МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија ќе стекне индиректно, преку своето поврзано претпријатие, Мессер Техногас с.р.о. со седиште на Зелени прух 1560/99 Браник, 140 00, Прага, Чешка Република контрола над Аир Ликуиде ЦЗ, с.р.о. со седиште на Прага 5, Јиноницка 804/80, пош.бр. 15000, Чешка Република и преку своето поврзано претпријатие Мессер Татрагас, друштво, д.о.о, со седиште на Халупкова 9, Братислава, 819 44, Словачка Република контрола над АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка, со седиште на Пиештанска 8188/3, 917 01 Трнава, Словачка Република, по пат на купување на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го

утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

МЕССЕР Групп ГмбХ Германија е со дејност аквизиција, холдинг и администрирање на компанији, од областа на индустриски гасови. Компанијата е најголема светска, фамилијарно поседувана фирма од областа на индустриски гасови.

Мессер Техногас с.р.о. Чешка Република е со дејност производство и дистрибуција на индустриски гасови.

Мессер Татрагас, друштво, д.о.о, Словачка Република е со дејност производство и дистрибуција на индустриски гасови.

МЕССЕР Групп ГмбХ Германија е присутна во Република Северна Македонија преку своето зависно друштво, Друштво за трговија, производство и услуги Месер Вардар Техногас Месер Групп ГмбХ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на Источна индустриска зона, бб Скопје и дејност - производство и дистрибуција на индустриски гасови.

Аир Ликвиде ЦЗ, с.р.о. Чешка е со дејност производство на токсични и високотоксични хемиски соединенија, монтажа одржување и ревизија на уреди за гасови.

АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка, е со дејност производство и дистрибуција на индустриски гасови.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски